

**ДО: Сите заинтересирани страни****ПРЕДМЕТ: ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ НА ОВЛАСТЕНИ ПРОЕКТАНТИ И ПРОЕКТАНТСКИ ДРУШТВА**

Почитувани,

Ве известуваме дека објавениот пречистен текст на Услови за осигурување од професионална одговорност на овластени проектанти и проектантски друштва е врз основа на претходно извршено усогласување на постојниот текст на условите со цел законско доусогласување на текстот на истите.

Се прифаќа предлогот за усвојување на измена и дополнување на Услови за осигурување од професионална одговорност на овластени проектанти и проектантски друштва се усвоени и донесени со одлука на Управниот одбор на ВИНЕР Виена Иншуренс Груп АД Скопје број 5276/0202/1/19 од 15.04.2019 година како што следи:

Во Условите за осигурување од професионална одговорност на овластени проектанти и проектантски друштва, донесени во Мај 2014 година,

Во член 8 став 1 точката 1) се менува и гласи:

„ одговорноста на осигуреникот за намерно причинета штета и штети како последица на груба небрежност и пропуст.“

Во член 8 став 1 се додава нова точка 16) која гласи:

„Чисто финансиска штета - штета која се состои непосредно во пари, а не е во никаква врска со штета на предмети, ниту со штета на лица, освен ако поинаку не е договорено и тоа е назначено во полисата.“

Во сите услови за осигурување од одговорност на крајот од текстот на секоја страна од истите, се менува адресата на Друштвото која гласи:

„Бул. Борис Трајковски број 62,„„

Сите останати членови во условите за осигурување од одговорност, остануваат непроменети и во сила.

Пречистен текст на Услови за осигурување од одговорност е објавен на web страната на Друштвото на 18.04.2019 година, од кога почнува и нивната примена. Со почетокот на примената на изменетите и дополнети услови за осигурување престануваат да важат сите предходни услови за осигурување на овластени проектанти и проектантски друштва.

Со почит,

**Акционерско друштво за осигурување  
ВИНЕР- Виена Иншуренс Груп Скопје**